

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од Гентерм Инкорпорејтед (Gentherm Incorporated) со седиште на 21680 Хагерти Роуд, Нортвил, Мичиген, САД, преку адвокат Мартин Иванов од Скопје, на седницата одржана на ден 28.06.2022 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува дека концентрацијата со која Гентерм Инкорпорејтед (Gentherm Incorporated) со седиште на 21680 Хагерти Роуд, Нортвил, Мичиген, САД, стекнува индиректна единствена контрола над Алфмајер Прецизион СЕ (Alfmeier Präzision SE) со седиште на Индустиштрасе 5, 91757 Тројхтлинген, Германија и КОСМИК Индустрифервалтунгс-унд Фермитунгс ГмбХ, (COSMIQ Industrieverwaltungs-und Vermietungs GmbH) со седиште на Индустиштрасе 5, 91757 Тројхтлинген, Германија, по пат на стекнување на удели, иако потпаѓа под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

2. Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот на Република Северна Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.

3. Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

Образложение

Согласно член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата, на ден 25.05.2022 година, а дополнето на 27.05.2022 година, 31.05.2022 година, 06.06.2022 година и 13.06.2022 година, до Комисијата за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Комисија) беше

доставено известување за концентрација од страна на Гентерм Инкорпорејтед (Gentherm Incorporated) со седиште на 21680 Хагерти Роуд, Нортвил, Мичиген, САД со која Гентерм Инкорпорејтед, Мичиген, САД, стекнува индиректна единствена контрола над Алфмајер Прецизион СЕ (Alfmeier Präzision SE) со седиште на Индустриштрасе 5, 91757 Тројхтлинген, Германија и КОСМИК Индустрифервалтунгс-унд Фермитунгс ГмбХ, (COSMIQ Industrieverwaltungs-und Vermietungs GmbH) со седиште на Индустриштрасе 5, 91757 Тројхтлинген, Германија, по пат на стекнување на удели.

Комисијата започна со испитување на Известувањето со денот на неговиот прием и врз основа на податоците доставени во Известувањето за концентрација, дополните и прилозите кон истото, го утврди следното:

Основни деловни активности на засегнатите претпријатија:

Гентерм Инкорпорејтед е друштво со седиште во Нортвил, Мичиген, Соединетите Американски Држави и е крајното матично друштво на групацијата на друштва Гентерм ("Групација Гентерм"). Групацијата Гентерм е глобален развивач и продавач на технологии за термичко управување за уреди за греење, ладење и контрола на температурата за различни индустрии, вклучително и автомобилската и медицинската индустрија.

Гентерм Инкорпорејтед има претпријатие-ќерка инкорпорирано во Република Северна Македонија:

- Гентерм Северна Македонија ДООЕЛ увоз-извоз Прилеп, со седиште во ТИРЗ – Технолошко индустриска развојна зона, Алинци, Прилеп и предмет на работење производство на термички системи.

Алфмајер Прецизион СЕ оперира со светски бизнис за системи за комфортно седење и флуидни системи за автомобилската индустрија.

Алфмајер Прецизион СЕ нема регистрирани претпријатија-ќерки или деловни активности во Република Северна Македонија.

КОСМИК Индустрифервалтунгс-унд Фермитунгс ГмбХ е сопственик на недвижности во Тројхтлинген, Германија, каде се наоѓа седиштето на Алфмајер Прецизион СЕ.

КОСМИК Индустрифервалтунгс-унд Фермитунгс ГмбХ нема регистрирани претпријатија-ќерки или деловни активности во Република Северна Македонија.

Комисијата утврди дека пријавената концентрација потпаѓа под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата, бидејќи ги исполнува условите од член 12 став (1) точка 2) и од член 14 став (1) точка 1) од Законот за заштита на конкуренцијата.

Комисијата, имајќи ги предвид критериумите од член 17 став (2), став (3) и став (4) од Законот за заштита на конкуренцијата и точка б б) од *Насоките за уврдување на случаите во кои при оценка на концентрациите Комисијата за заштита на конкуренцијата*

вообичаено ќе утврди дека истите се во согласност со Законот за заштита на конкуренцијата, оцени дека пријавената концентрација, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, е во согласност со истиот бидејќи нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминатната позиција на учесниците.

Имајќи ја предвид ваквата оценка на концентрацијата, Комисијата одлучи како во диспозитивот на ова Решение, согласно член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

Согласно член 53 став (2) од Законот за заштита на конкуренцијата тужбата не го одлага извршувањето на решението.

Правна поука: Против ова решение може да се поднесе тужба за поведување на управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

Проф. Д-р Владимир Наумовски